

Прилог бр.3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	<b>КОМЕРЦИЈАЛНО И ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО</b>			
2.	Код	4ЕК203512			
3.	Студиска програма	ФИНАНСИИ И БАНКАРСТВО			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	втор			
6.	Академска година / семестар	Петта/прв	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. Д-р Ристе Темјановски Доц. Д-р Виолета Мацова			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b> Во рамките на предметот комерцијалното и инвестиционо банкарство магистрантите ќе ги продлабочат своите сознанија за новите форми на активни , пасивни и неутрални банкарски работи , организација, стратегија				

	и политика на банкарското работење, анализа на профитабилноста на банките и менаџирање со кредитниот микс и депозитниот поенцијал, како и продлабочување на знаењата за функциите на инвестиционото банкарство, организационата поставеност и трендот на развој на инвестиционите банки и местото на комерцијалните и инвестиционите банки по големата финасиска криза.				
11.	<b>Содржина на предметот :</b> Комерцијални банки (организациони аспекти , функционирање, банкарски работи), Асиметричност на информации и морален hazard, управување со кредитниот микс, Планирање на депозитниот потенцијал, Управување со депозитни недепозитни извори на средства, Капитал и структура на капиталот, Адекватност на капиталот, Капиталните спогодби Базел 1,2,3, Банкарски кризи и управување со банкарски кризи , Санација на банки. Банки наспроти небанкарски финасиски институции. Инвестициони банки (организациони аспекти , основни функции на инвестиционите банки). Содржина на активностите на инвестиционите банки. Трендови на развој на инвестиционите банки по Големата финансиска криза.				
12.	Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување				
13.	Вкупен расположив фонд на време	156			
14.	Распределба на расположивото време	2+2+1			

15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	2 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Учење за предавања	2 часа	
		16.2.	Подготовка за вежби		
		16.3.	Консултации	1 час	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)		10 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Постигнат успех од 60% од двата колоквиуми или писмениот испит			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација			
22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	D-r Milutin Cirovic,	“Bankarstvo”	Beograd,	2003
	2.	Шила Хефернан	“ Модерно банкарство -	АКАДЕМСКИ ПЕЧАТ Скопје	2009
3.	Juliano Iannota	“Investment Banking “1st Edition.,	Springer Science+Business Media	2010	

		Дополнителна литература				
22.2.		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Peter S. Rose	“ Managing Commercial Banks	McGraw – Hill Companies, Inc. 1221 Avenue of the Americas, New York, NY,	2002
		2.	Mishkin S. Frederic,	„The Economics of Money, Banking and Financial Markets “	Scott, Foresmen and Company, Glenview, Illinois	
		3.				